

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 19

Год. LXI

Петок, 25 март 2005

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
326. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Полска....	2	336. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	6
327. Указ за отповикување од должноста Шеф на Постојаната мисија на Република Македонија во ФАО.....	2	337. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	6
328. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Македонија во 2004 година.....	2	338. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	6
329. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2005 година.....	2	339. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	7
330. Одлука за распоредување на субвенции за јавни претпријатија - субвенции за јавни гласила за 2005 година....	2	340. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	7
331. Одлука за давање согласност за промена на сопственичката структура.....	3	341. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	7
332. Правилник за изменување на Правилникот за определување на висината на надоместокот на трошоците за закупнина на стан.....	3	342. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	7
333. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на критериумите, мерилата и постапката за доделување на користење службени станови на воени старешини и цивилни лица на служба во Армијата на Република Македонија.....	3	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
334. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	5	1. Преглед на Декларации, заеднички позиции и изјави на Европската унија (Брисел), кон кои Република Македонија се придружила (Прилог 1).....	1
335. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	5	2. Преглед на Изјави на Претседателството на Европската унија (Њујорк, Женева, Виена), кон кои Република Македонија се придружила (Прилог 3)	4
		Огласен дел.....	1-108

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

326.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ- ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПОЛСКА

I

Д-р Димко Кокароски, се поставува за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Полска, со седиште во Варшава.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 5
22 март 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

327.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА МИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФАО

I

Д-р Иван Ангелов, се отповикува од должноста Шеф на Постојаната мисија на Република Македонија во ФАО.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 6
22 март 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

328.

Врз основа на член 11, став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.03.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕ- ЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2004 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Македонија во 2004 година, усвоени со одлуки на Управниот

одбор на ова јавно претпријатие, под бр. 02-736/1 и 02-734/1 од 18.02.2005 година, на седницата одржана на 18.02.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-945/1
21 март 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски, с.р.**

329.

Врз основа на член 11, став 1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.03.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБ- ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2005 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Инвестиционата програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2005 година, усвоена со одлука на Управниот одбор на ова јавно претпријатие, под бр. 02-737/1 од 18.02.2005 година, на седницата одржана на 18.02.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-946/1
21 март 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски, с.р.**

330.

Врз основа на член 36 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2005 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.03.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА - СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ГЛАСИЛА ЗА 2005 ГОДИНА

1. Распоределувањето на средствата - субвенциите за јавните претпријатија (ЈП за радиодифузија на локално ниво) во износ од 16.000.000,00 денари од Раздел 193.01 - Агенција за информации, Потпрограма 20, ставка 461, се врши континуирано и во 12 еднакви делови, почнувајќи од јануари 2005 година.

Трансферот на средствата го врши Агенцијата за информации по објавен јавен оглас. Средствата се распределуваат на јавните радиодифузни претпријатија што вршат дејност на локално ниво, во следните проценти - фиксни износи:

- Куманово	6,76% односно	1.081.000 денари
- Прилеп	5,82% односно	931.000 денари
- Струга	5,30% односно	848.000 денари
- Битола	5,24% односно	838.000 денари

- Тетово	5,19% односно	831.000 денари
- Гостивар	4,46% односно	714.000 денари
- Охрид	4,46% односно	714.000 денари
- Струмица	4,46% односно	714.000 денари
- Гевгелија, Кавадарци и Кочани	по 4,36% односно	по 698.000 денари
- Велес и Штип	по 4,31% односно	по 690.000 денари
- Кичево	3,69% односно	590.000 денари
- Делчево и Неготино	по 3,49% односно	по 559.000 денари
- Дебар	2,83% односно	452.000 денари
- Берово, Пробиштип, Радовиш и Ресен	по 2,23% односно	по 357.000 денари
- Македонски Брод	1,79% односно	285.000 денари
- Демир Хисар	1,78% односно	284.000 денари
- Валандово, Виница, Свети Николе Кратово, Крушево и Крива Паланка	по 1,77% односно	по 283.000 денари

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-280/1
21 март 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

331.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 8, став 3 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 и 24/03), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 21.03.2005 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА

1. Се дава согласност за промена на сопственичката структура на концесионерот Трговското радиодифузно друштво ТВ „Скопје“ ДОО Скопје, односно за истапување на содружникот Зоран Стојковски, така што единствен содружник останува Трговското друштво „Алфа Скоп“ ДООЕЛ Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-980/1
21 март 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

332.

Врз основа на член 184 став 4 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 62/2002, 98/2002, 25/2003 и 71/2003), министерот за одбрана донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКУПНИНА НА СТАН

Член 1

Во Правилникот за определување на висината на надоместокот на трошоците за закупнина на стан („Службен весник на РМ“ бр. 4/04), во член 3 став 1 и

во член 4 став 1, по зборот "изнесува" се додаваат зборовите: "во висина на стварните трошоци за закупнина на стан, а најмногу".

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1757-1
18 март 2005 година
Скопје

Министер за одбрана,
Јован Манасијевски, с.р.

333.

Врз основа на член 183 став 5 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 62/02, 98/02, 25/03 и 71/03), министерот за одбрана донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ, МЕРИЛАТА И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ СЛУЖБЕНИ СТАНОВИ НА ВОЕНИ СТАРЕШИНИ И ЦИВИЛНИ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Правилникот за утврдување на критериумите, мерилата и постапката за доделување на користење службени станови на воени старешини и цивилни лица на служба во Армијата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 76/04 и 87/04), во член 7, поднаслов I ОСНОВНИ КРИТЕРИУМИ, точка 1) Станбена состојба, заградите во алинеја 4 се бришат, а по зборот "година" се додава зборот "или".

По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

"Како лице со нерешено станбено прашање се смета лицето кое во местото на вршење на службата нема стан во лична сопственост или во сопственост на член на потесното семејство (брачен другар или деца кои живеат во заедничко домаќинство со него) или е корисник на службен стан со несоодветна структура.

Како корисник на службен стан со несоодветна структура се смета лицето кое користи службен стан што по структура не одговара на одредбите од член 11 на овој правилник."

Во поднасловот II ДОПОЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИУМИ, во точката 1) алинеите 2, 3 и 4 се менуваат и гласат:

"- приходите по член на семејното домаќинство изнесуваат над 40% до 60% месечно.....7 бодови
- приходите по член на семејното домаќинство изнесуваат над 60% до 80% месечно..... 4 бодови
- приходите по член на семејното домаќинство изнесуваат над 80% месечно..... 1 бод"

Во точката 2) алинеите 1, 2 и 3, се менуваат и гласат:

"- за дете со телесна или интелектуална попреченост во развојот.....6 бодови
- за лице со загубена работна способност...4 бодови
- за лице со намалена или преостаната работна способност..... 2 бода"

Член 2

Во член 10 по ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8, кои гласат:

"Под еднакви услови од ставовите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој член помеѓу две или повеќе лица приоритет има лицето кое има поголем работен стаж.

Под еднакви услови од ставовите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој член помеѓу две или повеќе лица приоритет има лицето кое има пониски приходи по член на семејното домаќинство."

Член 3

Членот 11 се менува и гласи:

"Структурата на службениот стан што му се доделува на користење на лицето се определува според бројот на членовите на семејното домаќинство и чинот на воениот старешина, односно бројот на членовите на семејното домаќинство и видот на образованието и должноста што ја извршува цивилното лице, и тоа:

Број на членови на семејно домаќинство	Група и структура на стан	
	1 група: подофицери, офицери до чин капетан и цивилни лица со средно или високо образование	2 група: офицери со чин мајор до полковник и цивилни лица со високо образование на должност раководител или началник на одделение
Самец	Гарсонiera	Едноособен стан
Лице со брачен другар без деца или со едно дете или самохран родител со едно дете	Едноособен или едноиполособен стан	Двособен или двоиполособен стан
Лице со брачен другар со две или повеќе деца или самохран родител со две или повеќе деца	Двособен или двоиполособен стан	Трособен стан

Член 4

По член 11 се додава нов член 11-а, кој гласи:

"Член 11-а

По исклучок од член 11 на овој правилник, според редоследот на Листата на ред на првенство, на лицето може:

- да му се додели по структура поголем службен стан од станот кој му припаѓа според критериумите од член 11 на овој правилник, доколку во постапката за доделување на користење службен стан нема кандидат кој ги исполнува критериумите за доделување на поголемиот стан или

- да му се додели по структура помал службен стан од станот кој му припаѓа според критериумите од член 11 на овој правилник, со негова согласност, доколку во постапката за доделување на користење службен стан нема стан со соодветна структура. "

Член 5

Во член 12 се додава нов став 2, кој гласи:

"Командата на единицата на Армијата во ранг на бригада, на неа рамна или повисока единица, во рок од 10 дена од објавувањето на решението од став 1 на овој член на огласна табла, писмено ја известува Комисијата за доделување на користење службени станови, за датумот на објавувањето на решението."

Член 6

Во член 13 став 2 алинејата 1 се менува и гласи:

"- потврда издадена од страна на персоналното одделение во Генералштабот на Армијата, од кога лицето е на служба во Армијата, чинот и формацискиот чин на должноста што ја извршува воениот старешина, односно видот на образованието и должноста што ја извршува цивилното лице".

Во алинеја 2, зборовите: "надлежен државен орган" се заменуваат со зборовите: "Управата за јавни приходи, не постаро од шест месеци".

Во алинеја 7 зборовите: "инвалид на трудот од I, II или III категорија" се заменуваат со зборовите: "инвалидност на член на семејното домаќинство".

Во алинеја 8, во заградата, по зборовите: "потврда за" се додава зборот "последната"; а по зборот "уверение" се додаваат зборовите: "не постаро од шест месеци".

Во алинеја 9 по зборот "стан" се додаваат зборовите: "каква структура на службен стан користи или кога одбило да го потпише договорот за користење на службен стан".

По алинејата 9 се додава нова алинеја 10, која гласи:

"- потврда издадена од страна на Министерството за одбрана дека лицето, во законскиот рок од 60 дена од денот на преместувањето во друго место на вршење на службата, го предало службениот стан што го користело."

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Потребните документи од став 2 на овој член, со барањето за доделување на користење службен стан, се поднесуваат во оригинал или во заверена копија од нотар."

Член 7

По член 13 се додава нов член 13-а, кој гласи:

"Член 13-а

Доколку во текот на постапката за доделување на користење службен стан лицето или член на неговото потесно семејство стекне стан во лична сопственост во местото на вршење на службата, ја известува Комисијата за променетата станбена состојба и неговото барање за доделување на користење службен стан во натамошната постапка не се разгледува. "

Член 8

Во член 14 став 1, по зборовите: "ги доставува до" се додаваат зборовите: "командата на единицата на Армијата во ранг на бригада, на неа рамна или повисока единица, која ги проследува до".

Член 9

Во член 15 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

"Командата на единицата на Армијата во ранг на бригада, на неа рамна или повисока единица, во рок од три дена од објавувањето на Предлог-листата на огласна табла, писмено ја известува Комисијата за датумот на објавувањето на Предлог листата."

Член 10

Во член 16 став 2 зборот "Комисијата" се заменува со зборовите: "министерот за одбрана".

Ставот 3 се брише.

Член 11

Во член 17 став 1, зборот "Комисијата" се заменува со зборовите: "од страна на министерот за одбрана, во рок од 15 дена се".

Член 12

Во член 18, по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"На лицето од став 2 на овој член, кое по своја вина не склучило договор за користење на службен стан, доколку повторно учествува во постапка за доделување на користење службен стан, периодот на нерешено станбено прашање од член 7 на овој правилник, му се смета од денот кога одбило да го потпише договорот."

Член 13

По членот 18 се додава нов член 18-а, кој гласи:

"Член 18-а

Доколку лицето или член на неговото потесно семејство, корисник на службен стан, стекне стан во лична сопственост во местото на вршење на службата, веднаш ја известува Комисијата за променетата станбена состојба, а службениот стан што го користи го предава на Министерството за одбрана."

Член 14

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-1758/1
18 март 2005 година
Скопје

Министер за одбрана,
Јован Манасијевски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

334.

Врз основа на член 122 став 1 алинеја 1 и 2, а во врска со член 116, 119, 163 став 1 точка 1, 3, 4 и 7 и член 164 а став 3 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 11.03.2005 година, едногласно донесе

РЕШЕНИЕ

Врз основа на сторени забранети работи со долгорочни хартии од вредност кај брокерската кука „Тутунскаброкер“ АД Скопје од член 116 став 1 алинеја 1 од Законот за хартии од вредност и од точка 5.29 и точка 5.30 од Правилата за работа на Македонската Берза АД Скопје при реализацијата на берзанските трансакции: ТНТН25110476097 реализирана на ден 25.11.2004 година, ТНТН24110476096 реализирана на ден 24.11.2004 година, ТНТН26100474787 реализирана на ден 26.10.2004 година и ТНТН25100474681 реализирана на ден 25.10.2004 година, со кои е вршена купопродажба на акции издадени од издавачот Тутунски Комбинат Боро Петрушевски Папучар АД Куманово, заради што:

1. На брокерската кука „Тутунскаброкер“ АД Скопје се забранува да врши работи на тргување со долгорочни хартии од вредност во свое име и за своја сметка за кое има добиено одобрение од Комисијата за хартии од вредност во рок од два месеци од донесувањето на ова решение, заклучно со 11.05.2005 година.

2. Се задолжува Македонската Берза АД Скопје да ја суспендира брокерската кука Тутунскаброкер АД Скопје од тргувањето на Берзата согласно изречената забрана од точка 1 на ова решение.

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје да ги отповика сите резервации на хартии од вредност направени од страна на брокерската кука „Тутунскаброкер“ АД Скопје согласно изречената забрана од точка 1 од ова решение.

4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

5. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

Бр. 08-120/15
11 март 2005 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**
Членови:

проф. д-р **Владимир Филиповски, с.р.**
проф. д-р **Гоце Петрески, с.р.**
Борислав Атанасовски, с.р.
Владимир Илиев, с.р.

335.

Врз основа на член 122 став 1 алинеја 3, а во врска со член 116, 119, 163 став 1 точка 1, 3, 4 и 7 и член 164 а став 3 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 11.03.2005 година, едногласно донесе

РЕШЕНИЕ

Врз основа на сторени забранети работи со долгорочни хартии од вредност кај брокерската кука „Тутунскаброкер“ АД Скопје од член 116 став 1 алинеја 1 од Законот за хартии од вредност и од точка 5.29 и точка 5.30 од Правилата за работа на Македонската Берза АД Скопје при реализација на берзанските трансакции: ТНТН17010578674 реализирана на ден 17.01.2005 година и ТНТН31010579378 реализирана на ден 31.01.2005 година, со кои е вршена купопродажба на акции издадени од издавачот МЗТ Леарница АД Скопје:

1. Јавно се објавува дека брокерската кука „Тутунскаброкер“ АД Скопје ги повредила правилата за работење со долгорочни хартии од вредност при реализацијата на берзанските трансакции ТНТН17010578674 и ТНТН31010579378 со акции издадени од акционерското друштво МЗТ Леарница од Скопје.

2. Објавата за повреда на правилата за работење со долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение констатира во работењето на брокерската кука „Тутунскаброкер“ АД Скопје ќе се изврши на веб-страницата на Комисијата за хартии од вредност, на веб-страницата на Македонската Берза АД Скопје и преку соопштението за јавност од седницата на Комисијата за хартии од вредност.

3. Се задолжува Македонската Берза АД Скопје по приемот на ова решение на веб-страницата на Македонската Берза АД Скопје да го објави диспозитивот на ова решение.

4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

5. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

Бр. 08-409/8
11 март 2005 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**
Членови:

проф. д-р **Владимир Филиповски, с.р.**
проф. д-р **Гоце Петрески, с.р.**
Борислав Атанасовски, с.р.
Владимир Илиев, с.р.

336.

Врз основа на член 122 став 1 алинеја 1, 2 и 4, а во врска со член 92, 112, 163 став 1 точка 1, 3, 4 и 7 и член 164 а став 3 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 11.03.2005 година, едногласно донесе

РЕШЕНИЕ

Врз основа на утврдена неправилност во работењето со долгорочни хартии од вредност кај брокерската кука „Еуро Брокер“ АД Скопје, при реализација на трансакции: СЛЕУ08020579900 од 08.02.2005 година и СЛЕУ08020579899 од 08.02.2005 година, со кои е извршена продажба на акции од издавачот РЖ Валавница за ленти АД Скопје, констатирани се повреди на:

- член 92, 112, став 1 алинеја 1, 2, 3 и 5 од Законот за хартии од вредност,
- точка 2.15 и 2.53 од Процедурите за тргување на Македонската Берза АД Скопје,
- точка 4.20; 5.02; 5.03 од Правилата за работа на Македонската Берза АД Скопје,
- точка 5.14 и 5.27 од Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје и
- Упатството за работење со системот на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

1. На брокерската кука „Еуро Брокер“ АД Скопје се забранува да врши работа со долгорочни хартии од вредност, за дејностите за кои има добиено одобрение од Комисијата за хартии од вредност, во рок од пет месеци од денот на донесувањето на ова решение, заклучно со 11.08.2005 година.

2. Се задолжува „Македонската Берза“ АД Скопје да го суспендира овластениот учесник Еуро Брокер АД Скопје од тргувањето на Берзата согласно ова решение.

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, да ги отповика сите резервации на хартии од вредност направени од страна на брокерската кука Еуро Брокер АД Скопје, согласно изречената забрана.

4. Се повлекува согласноста на лицето Драган Лесик за директор на Брокерската кука „Еуро Брокер“ АД, со седиште во Скопје, ул. „Вељко Влаховик“ број 1/2-2, дадена со Решение на Комисијата за хартии од вредност број 07-2205/7 од 26 февруари 2003 година.

5. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

6. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

Бр. 08-449/6 Комисија за хартии од вредност
11 март 2005 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

Членови:
проф. д-р **Владимир Филиповски**, с.р.
проф. д-р **Гоце Петрески**, с.р.
Борислав Атанасовски, с.р.
Владимир Илиев, с.р.

337.

Врз основа на член 122 став 1 алинеја 1 и 2, а во врска со член 88 став 1, член 119, член 163 став 1 точка 1, 3 и 7 и член 164 а став 3 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 11.03.2005 година, едногласно донесе

РЕШЕНИЕ

Поради подолготрајно непочитување на законските правила и прописи во работењето со долгорочни хартии од вредност кај брокерската кука „Бро Дил“ АД Скопје, а пред се поради констатирана повреда на:

- член 88, член 110 и член 113 од Законот за хартии од вредност,
- точка 3.06 и 3.17 од Правилата за работа на Македонската Берза АД Скопје.

1. На брокерската кука Бро Дил АД Скопје со седиште во Скопје, на улица „Партизански Одреди“ број 3 и се забранува да врши работи на тргување со долгорочни хартии од вредност за дејностите за кои има добиено одобрение од Комисијата за хартии од вредност до добивање на согласност за директор на брокерската кука од страна на Комисијата за хартии од вредност, но не помалку од 30 дена од донесувањето на ова решение.

2. Се задолжува Македонската Берза АД Скопје да ја суспендира брокерската кука „Бро Дил“ АД Скопје од тргувањето на Берзата согласно изречената забрана од точка 1 на ова решение.

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, да ги отповика сите резервации на хартии од вредност направени од страна на брокерската кука Бро Дил АД Скопје, согласно изречената забрана.

4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

5. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

Бр. 08-158/3
11 март 2005 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

Членови:
проф. д-р **Владимир Филиповски**, с.р.
проф. д-р **Гоце Петрески**, с.р.
Борислав Атанасовски, с.р.
Владимир Илиев, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
338.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Винце - Општина Куманово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Винце, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2060/1
23 март 2005 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

339.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Водоврати - Општина Градско.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Водоврати, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2058/1
23 март 2005 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

340.

Врз основа на членовите 10 став 6 и 16 став 1 точка 2 од Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 45/2004-пречистен текст), Државната изборна комисија на седницата одржана на 19 март 2005 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВ-
НИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНИТЕ КОМИСИИ И
НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ГРАДОТ
СКОПЈЕ**

I. Во Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисији и на Изборната комисија на Градот Скопје ("Службен весник на РМ" бр. 4/2005, 6/2005, 8/2005, 11/2005, 13/2005 и 15/2005) се врши следната измена:

1. Абдулазиз Абдиу од ДПА, се разрешува од функцијата член на Изборната комисија Тетово, по негово барање.

За член на Изборната комисија Тетово, се именува Рефет Елмази од ДПА.

Нешат Хазири од ДПА, се разрешува од функцијата заменик член на Изборната комисија Тетово, по негово барање.

За заменик член на Изборната комисија Тетово, се именува Ернат Фејзулау од ДПА.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-296/1
19 март 2005 година
Скопје

Претседател
на Државна изборна комисија,
Стево Пендаровски, с.р.

341.

Врз основа на членовите 10 став 6 и 16 став 1 точка 2 од Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 45/2004-пречистен текст), Државната изборна комисија на седницата одржана на 22 март 2005 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВ-
НИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНИТЕ КОМИСИИ И
НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ГРАДОТ
СКОПЈЕ**

I. Во Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисији и на Изборната комисија на Градот Скопје ("Службен весник на РМ" бр. 4/2005, 6/2005, 8/2005, 11/2005, 13/2005 и 15/2005) се врши следната измена:

1. Василка Василева, судија на Основен суд Струмица, се разрешува од функцијата претседател на Изборната комисија Ново Село, по нејзино барање.

За претседател на Изборната комисија Ново Село, се именува Христо Хаџи Еленов, судија на Основен суд Струмица.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-298/2
22 март 2005 година
Скопје

Претседател
на Државна изборна комисија,
Стево Пендаровски, с.р.

342.

Врз основа на членовите 10 став 6 и 16 став 1 точка 2 од Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 45/2004-пречистен текст), Државната изборна комисија на седницата одржана на 21 март 2005 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВ-
НИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНИТЕ КОМИСИИ И
НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ГРАДОТ
СКОПЈЕ**

I. Во Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисији и на Изборната комисија на Градот Скопје ("Службен весник на РМ" бр. 4/2005, 6/2005, 8/2005, 11/2005, 13/2005 и 15/2005) се врши следната измена:

1. Исмаџи Алиу од ДУИ, се разрешува од функцијата член на Изборната комисија Долнени.

За член на Изборната комисија Долнени, се именува Сатки Мифтароски од ДУИ.

2. Шинази Караџеми од ДУИ, се разрешува од функцијата член на Изборната комисија Тетово.

За член на Изборната комисија Тетово, се именува Вулнет Амети од ДУИ.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-305/1
21 март 2005 година
Скопје

Претседател
на Државна изборна комисија,
Стево Пендаровски, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ ИЗДАНИЈАТА:

<i>Р.бр</i>	<i>Цена</i>
1. Збирки прописи од областа на локалната самоуправа, 2004	
а) I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	900.00
б) II книга – (Законите за: комуналните такси; даноци на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетчиска дејност)	600.00
в) III книга – (Редакциски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјална заштита)	700.00
г) IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Законите за заштита на природата)	500.00
д) Комплет од четирите книги - Збирки на законите од областа на локалната самоуправа, 2004, по цена од	2100.00
2. Закон за кривичната постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови)	900.00
3. Закон за трговските друштва, со вовед, 2004	800.00
4. Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	5200.00
5. Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	1500.00
6. Кривичен законик од д-р Владо Камбовски (со измените и дополнувањата од 1999 и 2002 година со краток коментар, објаснувања и регистар на поими) плус Додаток со измените и дополнувањата на КЗ од 2003 и 2004 година	600.00

ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци;
 р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци;
 р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2005 година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
 contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
 Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
 Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769.
 Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
 Рок за рекламации 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
 Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
 Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.